

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

РЖ Економика АД - Скопје

31 Декември 2020 година



Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До:

**Сопственикот и Раководството на
РЖ Економика АД - Скопје**

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на РЖ Економика, АД- Скопје ("Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 25.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи, салдото на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година вклучува деловен простор наменет за изнајмување со нето евидентиран износ од 48,713 илјади денари. Друштвото не изврши соодветно вреднување како и класификација и презентирање на овие средства во недвижности за изнајмување во своите финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2020. Било какви корекции на евидентираниот износ на овие средства, кои би биле неопходни доколку беше извршено такво соодветно класифицирање и вреднување, би можеле материјално значајно да влијаат врз презентираниот финансиска состојба на Друштвото на датумот на известување.
2. Како што е објавено во Белешка 8 кон придружните финансиски извештаи, салдото на залихите на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година вклучува залиха на трговски стоки, наменети за резервни делови во износ од 22,781 илјади Денари. Ние не стекнавме доволно соодветни податоци и информации во поткрепа на тврдењето дека овие залихи се евидентирани согласно прифатената сметководствена политика за нивно вреднување обелоденета во Белешката 2.7 кон придружните финансиски извештаи. Било какви корекции кои можеби би биле потребни да бидат направени на евидентираната вредност на овие залихи, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување, би можеле материјално значајно да влијаат врз презентираниот резултат од работењето и финансиската состојба на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2020.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот "Основа за мислење со резерва", финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото РЖ Економика, АД- Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020.



Управител
Марјан Андонов

Грант Торнтон ДОО, Скопје
Скопје, 06 мај 2021 година



Овластен ревизор
Марјан Андонов


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2020 000 мкд	31 декември 2019 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	5	139,063	135,931
Финансиски средства расположливи за продажба	7	484	484
		139,547	136,415
Тековни средства			
Залихи	8	22,792	22,953
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	6,549	6,947
Побарувања за данок на добивка		241	-
Парични средства и еквиваленти	10	5,060	11,594
		34,642	41,494
Вкупно средства		174,189	177,909
Капитал и обврски			
Капитал			
Основачки капитал	11	165,551	165,551
Резерви		6,726	2,727
Акумулирана добивка		824	7,733
		173,101	176,011
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски за данок на добивка		-	224
Обврски кон добавувачи и останати обврски	12	1,088	1,674
		1,088	1,898
Вкупно обврски и капитал		174,189	177,909

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на ден 23 февруари 2021 година и се потпишани во негово име од:


Г-ѓа Мирјана Наумова,
Извршен Директор


Г-ѓа Јасмина Андонова
Одговорно лице за составување на финансиските извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2020

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември 2020 000 мкд	31 декември 2019 000 мкд
Приходи од продажба	13	12,896	13,189
Останати приходи	14	183	7,773
Набавна вредност на продадени трговски стоки		(64)	(2)
Потрошени материјали	15	(1,228)	(1,123)
Трошоци за услуги	16	(825)	(1,615)
Трошоци за користи на вработени	17	(9,733)	(9,196)
Депрецијација	5	(2,354)	(2,412)
Останати трошоци	18	(1,785)	(1,923)
(Загуба) / Добивка од работењето		(2,910)	4,691
Финансиски приходи		-	-
Финансиски (расходи)		-	(110)
Финансиски (расходи), нето	19	-	(110)
(Загуба) / Добивка пред оданочување		(2,910)	4,581
Данок на добивка	20	-	(582)
(Загуба) / Добивка за годината		(2,910)	3,999
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна (загуба) / добивка за годината		(2,910)	3,999

Финансиски извештаи
31 декември 2020

Извештај за промените во капиталот

	Оснивачки капитал	Резерви	Акумулирана добивка	000 мкд Вкупно
На 01 јануари 2020 година	165,551	2,727	7,733	176,011
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Пренос во резерви	-	3,999	(3,999)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	3,999	(3,999)	-
Загуба за годината	-	-	(2,910)	(2,910)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	(2,910)	(2,910)
На 31 декември 2020 година	165,551	6,726	824	173,101
На 01 јануари 2019 година	165,551	2,721	3,740	172,012
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Пренос во резерви	-	6	(6)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	6	(6)	-
Добивка за годината	-	-	3,999	3,999
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	3,999	3,999
На 31 декември 2019 година	165,551	2,727	7,733	176,011

Извештај за паричните ТЕКОВИ

		(000 мкд)	
		Година што завршува на 31 декември	
	Белешка	2020	2019
Оперативни активности			
Добивка/ (загуба) пред оданочување		(2,910)	4,581
Усогласувања за:			
Депрецијација	5	2,354	2,412
Расход од обезвреднување и отпис на побарувања	9,18	-	100
Приходи од дивиденди	14	(31)	(2)
Приходи од камати	19	-	-
Расходи за камати	19	-	110
Добивка од раб. пред промени во операт. капитал		(587)	7,201
Промени во оперативниот капитал:			
Залихи		161	17
Побарувања од купувачи и останати побарувања		398	3,445
Обврски кон добавувачи и останати обврски		(586)	(7,528)
		(614)	3,135
Платени камати		-	(110)
Платен данок на добивка		(465)	(526)
		(1,079)	2,499
Инвестициони активности			
(Плаќања) за набавка на опрема	5	(5,486)	(51)
Приливи од дивиденди	14	31	2
		(5,455)	(49)
Финансиски активности		-	-
Нето промени кај парични средства и еквивал.		(6,534)	2,450
Парични средства и еквиваленти на почетокот		11,594	9,144
Парични средства и еквиваленти на крајот	10	5,060	11,594

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности Скопје е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва, формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација на општествениот капитал. Датум на основање на Акционерско друштво е 15.09.2007. година.

Седиштето на друштвото е во Скопје, на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18.

Според Акционерска книга, образец за Тековна состојба издадена од Централниот регистар на РСМ, и белешка 11 кон финансиските извештаи, структурата на капиталот е следната: Обични акции на правни и физички лица - акционери со вкупен број на акции 535,245 со номинална вредност на акцијата од 5 ЕУР. Вкупен номинален капитал изнесува 165,551 илјади денари.

Основната дејност на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје е:

46.14 -Посредување во трговија со машини и индустриска опрема според НКД.

Во статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје донесен од страна на Собранието на АД се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на АД како и органите на управување и раководење и тоа:

- Собрание на акционери;
- Одбор на директори.

Со состојба на датумот на овој извештај, просечниот број на вработени во Друштвото изнесува 16 лица (2019: 18 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 239/2018) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Основи за подготовка (продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основните за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, која е презентиска и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари, со примена на официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба, деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2020	31 декември 2019
1 ЕУР	61.6940 Денари	61.4856 Денари

2.3 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности и опрема (продолжува)

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Годишните стапки за амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Градежни објекти	2,5%-5%
Опрема	5%-25%
Мебел	20%
Транспортни средства	10%-20%

Амортизација на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештај за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

2.4 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, финансиски побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства (продолжува)**Иницијално признавање на финансиските средства**

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на којшто Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства класифицирани во категоријата кредити и побарувања почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Престанок на признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно евидентирање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата по почетното признавање, се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Обезвреднување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Тестирањето за обезвреднување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на оваа Белешка.

2.6 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Ситен инвентар се отпишува 100% со ставање во употреба.

Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат. Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите за тој период.

2.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиската реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историско искуство, и кога се оценува дека делумната или целосна наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките „Останати оперативни трошоци,,

Побарување од купувачи и останати побарувања(продолжува)

Кога побарувањето е ненаплативо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на „Останати оперативни приходи.

2.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки**(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата

(б) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(в) Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.11 Распределба на дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиската состојба.

2.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на двата датуми на известување се класифицирани во останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачите и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

Позајмици

Кредитите и заеми од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номинална вредност). Последователно истите се вреднуваат според објективна вредност.

2.13 Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството на корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.14 Данок на добивка

Тековен и одложен даночен трошок

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.15 Надомести за користи на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Друштвото врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени и исплаќа надоместок за неискористен годишен одмор.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Надомести за користи на вработените (продолжува)**Обврски при пензионирање на вработените**

Друштото врши исплата на надомести при пензионирањето на вработените согласно соодветните домашни законски одредби. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.16 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночните органи, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

2.17 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.18 Признавање на приходите и расходите**Продажба на трговски стоки**

Приходите од продажба се мерат по објективната вредност на примениот надомест или на побарувањето, намален за данокот на додадена вредност, вратените стоки, евентуално одобрените продажни попусти и рабати. Приходите се признаваат кога значителни ризици и наградите од сопственоста се пренесуваат на корисникот, наплатата е веројатна, поврзаните трошоци и можните враќања на стоки можат да се проценат веродостојно, и нема понатамошна поврзаност на Раководството со стоките и износот на приходите може да се измери веродостојно. Пренос на ризикот и наградите настанува кога стоките се примени од страна на корисникот. За продажба преку дилери, преносот на ризици и наградите настанува кога стоките се примени од страна на дилерите.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Признавање на приходите и расходите(продолжува)**Пребивање на приходите и расходите**

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови.

2.21 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Ризик од кредитирање

Друштвото Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачите. Друштвото има значајна концентрација на кредитен ризик кај поединечно значаен купувач, но кредитниот ризик е ограничен поради фактот дека тој најзначаен купувач е истовремено и најголем акционер на Друштвото. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба, како што следи:

	2020 (000 мкд)	2019 (000 мкд)
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност		
<i>Кредити и побарувања</i>		
Побарувања од купувачи	6,428	6,847
<u>Парични средства и еквиваленти</u>	<u>5,060</u>	<u>11,594</u>
	11,488	18,441

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 9.

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

31 декември 2020				
	Тековни			Нетековни
	до 12	1 до 2	2 до 5	Подоцна од
	месеци	години	години	5 години
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)
Обврски кон добавувачи	273	-	-	-
	273	-	-	-

31 декември 2019				
	Тековни			Не тековни
	до 12	1 до 2	2 до 5	Подоцна од
	месеци	години	години	5 години
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)
Обврски кон добавувачи	375	-	-	-
	375	-	-	-

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото не е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема побарувања и обврски од работење искажани во странска валута.

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи има вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Во врска со оперативните активности на Друштвото, Друштвото е изложено на висок ценовен ризик кој произлегува од природата на трговските стоки (резервните делови и материјали) кои ги нуди и непостоење на диверзификација на портфолио на купувачи. Имено Друштвото има доминантен купувач кој воедно е и најголем акционер, кој би можел да влијае на висината на цените.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови.

Бидејќи Друштвото нема значајни каматносни средства и обврски на 31 Декември 2020 година, приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се значително независни од промените на пазарните каматни стапки.

	2020	2019
	(000 мкд)	(000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи	6,428	6,847
Парични средства и еквиваленти	5,060	11,594
	11,488	18,441
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	273	375
	273	375

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за сопствениците и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Друштвото има усвоен концепт за финасискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

3.6 Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

31 декември 2020	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	30	-	454	484

31 декември 2019	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	30	-	454	484

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од учества во капиталот на домашни правни субјекти.

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2020	2019	2020	2019
Средства				
Побарувања од купувачи, нето	6,428	6,847	6,428	6,847
Парични средства и еквиваленти	5,060	11,594	5,060	11,594
Вкупни средства	11,488	18,441	11,488	18,441
Обврски				
Обврски кон добавувачи	273	375	273	375
Вкупни обврски	273	375	273	375

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. Притоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2020 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата.

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Влијанието на COVID-19 пандемијата

Како резултат на COVID-19 пандемијата, која имаше влијание на економијата и финансиските пазари, раководството на Друштвото изврши дополнителна проценка на соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките кои беа користени во текот на 2020 година и нивното влијание врз можното обезвреднување на средствата и финансиската позиција, понатаму паричните текови и резултатот од работењето на Друштвото. Извршените проценки не укажуваат на постоење материјално значајна несигурност во способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во иднина

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Останата опрема	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2019 година	89,234	103,951	8,519	6,380	208,084
Набавки	-	30	-	21	51
Продажби и расходувања	-	-	(60)	(168)	(228)
На 31 декември 2019 година	89,234	103,981	8,459	6,233	207,907
На 01 јануари 2020 година					
Набавки	-	5,052	-	434	5,486
Продажби и расходувања	-	-	-	(170)	(170)
На 31 декември 2020 година	89,234	109,033	8,459	6,497	213,223
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2019 година	-	55,948	8,380	5,464	69,792
(Депрецијација) за годината	-	2,201	48	163	2,412
Продажби и расходувања	-	-	(60)	(168)	(228)
На 31 декември 2019 година	-	58,149	8,368	5,459	71,976
На 01 јануари 2020 година					
(Депрецијација) за годината	-	58,149	8,368	5,459	71,976
Продажби и расходувања	-	2,171	48	135	2,354
Продажби и расходувања	-	-	-	(170)	(170)
На 31 декември 2020 година	-	60,320	8,416	5,424	74,160
Нето вредност					
На 31 декември 2019 година	89,234	45,832	91	774	135,931
На 31 декември 2020 година	89,234	48,713	43	1,073	139,063

Продажби и расходувања

Во текот на 2020 година, Друштвото расходуваше дел од својата опрема која е целосно амортизирана.

Недвижности за изнајмување

Друштвото изнајмува под услови на оперативен наем дел од својот деловен простор, вклучен во категоријата градежни објекти, чија нето евидентирана вредност на 31 декември 2020 година изнесува 48,713 илјади денари. Друштвото оствари приходи од изнајмување на овие средства за годината што заврши на 31 декември 2020 во износ од 5,400 илјади денари (2019: 6,248 илјади денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2020	2019
Средства		
Кредити и побарувања		
Побарувања од купувачи	6,428	6,847
Парични средства и еквиваленти	5,060	11,594
	11,488	18,441
Расположливи за продажба		
Харт од вред. и капит. удели во домаш. котир. друштва	484	484
	11,972	18,925
Обврски		
Останати фин. обврски по ам. наб. вред.		
Обврски кон добавувачи	273	375
	273	375

7 Финансиски средства расположливи за продажба

	2020	2019
Хартии од вред. и капитални удеи во дом. субјекти	484	484
	484	484

8 Залихи

	2020	2019
Трговски стоки на залиха - резервни делови	22,781	22,942
Залиха на ситен инвентар	11	11
	22,792	22,953

9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2020	2019
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	7,443	7,931
	7,443	7,931
Намалено за: резервирања поради оштетување	(1,015)	(1,084)
	6,428	6,847
Останати тековни побарувања		
Побарувања по дадени аванси на добавувачи	50	-
Побарувања од вработени	71	100
	121	100
	6,549	6,947

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2020 и 2019 може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2020	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	5,237	1,191	1,015	(1,015)
Исправка на вредност	-	-	(1,015)	6,428
Нето евидентирана вредност	5,237	1,191	-	5,413

31 декември 2019	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	4,733	2,114	1,084	7,931
Исправка на вредност	-	-	(1,084)	(1,084)
Нето евидентирана вредност	4,733	2,114	-	6,847

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Следнава табела го сумаризира движењето на резервирањето поради обезвреднување:

	2020	2019
На 01 јануари	1,084	984
Ослободување на резервација	(69)	-
Тековен расход од оштетување (Бел.18)	-	100
На 31 декември	1,015	1,084

10 Парични средства и еквиваленти

	2020	2019
Денарски сметки кај домашни банки	5,048	11,565
Готовина во благајна во денари	12	29
	5,060	11,594

11 Капитал

Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2020, согласно Тековната состојба од Централен Регистар на Република Северна Македонија акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 165,551 илјади денари (2019: 165,551 илјади денари). Истиот е поделен на 535,245 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 5 Евра по акција.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2020	31 декември 2019
Правни лица	49.98%	49.98%
Физички лица	50.02%	50.02%
	100.00%	100.00%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2020	2019
Добавувачи		
Домашни добавувачи	273	375
Странски добавувачи	-	-
	273	375
Останати тековни обврски		
Обврски кон вработени	509	825
Обврски за казнени камати и јавни давачки	-	-
Обврски за ДДВ	276	435
Останати обврски	30	39
	815	1,299
	1,088	1,674

13 Приходи од продажба

	2020	2019
Приходи од наемнина	5,400	6,248
Приходи од продажба на трговски стоки	5,815	5,330
Приходи од услуги	1,681	1,611
	12,896	13,189

14 Останати приходи

	2020	2019
Отпис на обврски за јавни давачки	-	7,707
Приходи врз основа на судски одлуки	107	56
Приходи од дивиденда	31	2
Останати приходи	45	8
	183	7,773

15 Потрошени материјали

	2020	2019
Потрошена електрична енергија	1,009	925
Потрошен канцелариски материјал	89	95
Потрошено гориво и плин	34	79
Потрошени резервни делови	96	24
	1,228	1,123

16 Трошоци за услуги

	2020	2019
Услуга за сервисирање	178	947
Комунални услуги	463	463
Комуникациски услуги	100	75
Трошоци за одржување	56	57
Трошоци за вода	19	39
Останати услуги	9	34
	825	1,615

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

17 Трошоци за користи на вработени

	2020	2019
Бруто плати	9,243	8,928
Регрес за годишен одмор	271	189
Останати надоместоци	219	79
	9,733	9,196

18 Останати трошоци

	2020	2019
Надоместоци за Одбор на директори	400	400
Трошоци за технолошки вишок	237	400
Даноци и такси	487	392
Интелектуални услуги	349	270
Трошоци за репрезентација	85	118
Расход од обезвред. и отпис на побарувања (Бел.9)	-	100
Трошоци за ревизија	123	106
Останати трошоци	104	137
	1,785	1,923

19 Финансиски приходи и расходи

	2020	2019
Приходи		
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
	-	-
Расходи		
Расходи по камати	-	(110)
Негативни курсни разлики	-	-
	-	(110)
Финансиски (расходи), нето	-	(110)

20 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според извештајот за сеопфатната добивка за 2020 и 2019 е како што следи:

	2020	2019
Добивка/ (загуба) пред оданочување	(2,910)	4,581
Непризнаени расходи за даночни цели	186	1,255
Даночна основа пред намалување	(2,724)	5,836
Намалување на даночната основа		
Дивиденди оданочени кај исплатувачот	-	(13)
Наплатени отпишани побарувања	-	-
Даночна основа по намалување	-	5,823
Даночна стапка	-	10%
Данок на добивка за годината	-	582
Ефективна даночна стапка	-	13%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

21 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 не се покренати судски спорови против Друштвото. Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од потенцијални судски постапки бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

22 Трансакции со поврзани субјекти

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година, салдата и обемот на трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти и клучениот раководен кадар се како што следат:

	<i>Побарувања</i>	<i>Обврски</i>	<i>Приходи</i>	<i>Расходи</i>
31 декември 2020				
Надомести за клучен раководен кадар	-	-	-	400
31 декември 2019				
Надомести за клучен раководен кадар	-	-	-	400


23 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 2020



© 2021 Grant Thornton DOO. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.